

Пишуваат:  
Александар КЕЛТАНОСКИ  
Наум СТЕФОВСКИ

## МРЕЖНА КОМУНИКАЦИЈА БЕЗ ЖИЦА

Неодамна, фирмата Sparklan на пазарот го пласираше WX-6800 router нова генерација на безжична мрежна комуникација. Неговиот едноставен дизајн има два приклучока, од кои едниот е наменет за напојување, а другиот за класична мрежна врска со главниот, често серверски, компјутерски систем. Овој уред со сема поддржува IEEE 802.11b и 802.11g комуникација, со што е остварена компатибилност и со стари безжични картички интегрирани во бројни преносливи компјутерски уреди. Фреквентниот дофат на комуникација се движи околу границата од 2.4 GHz, брзината на пренос на податоци од 54 сè до 108Mb во секунда во таканаречен турбо модел, што е повеќе од доволно. Неговата заштита е со 128-битна WEP енкрипција и MAC адресно филтрирање, со што многу мали се можностите за непланирани упади во еден ваков систем.



## PORTABLE MEDIA PLAYER CO 20GB

Острата конкуренција доведе до воведување нови димензии на полето на дигитални забави. Како нова димензија го претставуваме медија плеерот iPMP со 20Gb.

Овој плеер има квалитетен екран 3.5" со 260.000 бои и капацитет на хард дискот од 20Gb, што во практика значи простор за околу 20 Divx филмови и неколку десетици часови музика.

Покрај видеозапис, овозможена е и репродукција на аудио фајлови, преглед на фотографии, калкулатор, читање txt фајлови, слушање и снимање од FM радио со директно енкодирање во mp3 формат, може да се користи и како екстерен хард диск.

Комуникацијата со компјутерот е остварена преку USB 2.0 и s-video излез, со кој можете да ги пренесете фотографиите на ТВ. Овој модел може да се издвои од другите и со тоа што поседува touch screen многу сличен на Tablet PC и PDA.



**PMP 120**  
more for less means get more for less  
up to 7 GB hard drive

## NOKIA 6822

Креиран врз основата на моделот Nokia 6820 уред за пораки, новиот модел вклучува дисплеј во боја со висока резолуција од 65K, интегрирана VGA камера, компатибилен е при синхронизација со PC, при што не е потребно инсталирање на мобилниот апарат. Nokia 6822 вклучува и нова верзија на JAVA MIDP 2.0, со што може да се сим-



нуваат софистицирани апликации. Овој модел е составен од двојна тастатура, петтонасочен џојстик, Bluetooth безжична технологија, трибандов приемник и дисплеј кој ротира за 90 степени кога тастатурата е отворена. Менито е мултифункционално, SMS пораките се до 459 карактери, интегрираната камера освен фотографирање нуди и можност за снимање кратки видеоклипови, има интегрирана меморија од 3.5mb, поддржува MMS, полифонски мелодии и др. Неговата тежина изнесува 100 грама, а димензиите му се 106x46x21mm.

**RADIO TAXI**  
**Пулстарс**  
**9177**